





БАНСКО

Хотел ST. GEORGE SKI & SPA****



Хотел ST.GEORGE SKI & SPA 4 ****	01.05-30.09.2019	
	ВВ	НВ
Двокреветна соба (2+0)	19	24
Студио (2+1)	22	27
Едноспален апартамент (2+2)	24	29
Двоспален апартамент (4+2)	21	26
Троспален апартамент (6+2)	187	25

Цената вклучува:

- ноќевање на база пна дадената услуга
- користење на внатрешен базен, сауна, парна бања, џакузи,
- интернет
- детско катче
- туристичка такса

Доплати:

- Доплата за all inclusive (врз цените за НВ) : возрасни 6 евра, деца 3 евра

Напомени:

- Деца до 1.99 год - **БЕСПЛАТНО** во собата со родителите
- Дете од 2-11.99 год на редовно легло со еден возрасен плаќа 70% од цената за возрасен
- Две деца од 2-11.99 год со еден возрасен, и двете деца плаќаат по 50% од цената за возрасни
- Две деца од 2-11.99 год со двајца возрасни, прво дете плаќа 50% од цената за возрасен, второ дете плаќа 7 евра на ВВ и 11 евра на НВ од ден
- Возрасен на дополнително легло плаќа 70% од цената сместен во едноспален апартамент

Цените се изразени во евра по лице од ден

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари

Важат општите услови за патување на ТА Ферџал Кашиков и СКТМ



STIP tel: +389 32 394-001 fax:+389 32 384-001
e-mail: info@ferijalkasikov.com.mk

SKOPJE tel: +389 2 31 31 001 fax:+389 2 31 31 002
www.ferijalkasikov.com.mk



БАНСКО

Хотел ST. GEORGE SKI & SPA****



Хотел ST.GEORGE SKI & SPA 4 ****	01.10 – 30.11.2019		
	ВВ	НВ	FB
Двокреветна соба (2+0)	20	25	30
Студио (2+1)	22	27	32
Едноспален апартамент (2+2)	23	28	33
Деца од 6-13.99 год сместени на дополнително легло	10	13	15
Возрасен на дополнително легло	15	18	21

Цената вклучува:

- ноќевање на база на дадената услуга
- користење на внатрешен базен, сауна, парна бања, џакузи
- интернет
- детско катче
- туристичка такса

Цените се изразени во евра по лице од ден

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари

Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ

STIP tel: +389 32 394-001 fax:+389 32 384-001
e-mail: info@ferijalkasikov.com.mk

SKOPJE tel: +389 2 31 31 001 fax:+389 2 31 31 002
www.ferijalkasikov.com.mk